

**ПРАШАЊА ОД ПРЕДАВАЊЕТО СО НАСЛОВ :**

**ЕНДОЦЕРВИКАЛНА КИРЕТАЖА, ФРАКЦИОНИРАНА ЕКСПЛОРАТИВНА  
КИРЕТАЖА, САЛПИНГОТОМИЈА И САЛПИНГЕКТОМИЈА**

**ПРЕДАВАЧ: ДОЦ.Д-Р ЈАДРАНКА ГЕОРГИЕВСКА**

1. Индикации за изведување на ендocerвикална киретажа се:

- a) Земање на ендocerвикалне брис
- b) Отстранување на ендocerвикален полип, земање материјал за ХПА при премалигни лезии на грло на матка
- c) Изведување на артефицијален абортус

2. Фракционирана експлоративна киретажа претставува:

- a) земање биоптичен материјал од грло на матка
- b) земање биоптичен материјал од шуплината на матката
- c) земање материјал со абразија на цервикалниот канал и шуплината на матката со кирета за ХПА во два одделни флакони

3. Индикации за изведување на фракционирана експлоративна киретажа се:

- a) Поставување на интраутерина спирала
- b) Ендокоагулација на шуплината на матката
- c) Метрорагии, отстранување полипи и субмукозни миоми од шуплината на матката, нерамен и задебелен ендометриум суспектен за малигна промена

4. Аблација на ендометриумот е процедура при која:

- a) Се врши ендokoагулација на шуплината на матката со помош на "roller ball" со цел да се изврши термичка ендokoагулација и запре крварењето
- b) Се лушти ендометриумот
- c) Се врши лаважа на шуплината на матката со течност за испирање

5. Ендocerвикалната киретажа се изведува со:

- a) Екартери
- b) Фенестри
- c) Кирети

6.Компликации при изведување на фракционираната експлоративна киретажа се:

- a) Крварење
- b) Перфорација на матката
- c) Лацерација на грлото на матката
- d) Сите наброени

7. Контраиндикации за изведување на фракционирна експлоративна киретажа се:

- a) **Инфекција**
- b) **Акутен ендометритис**
- c) **Салпингит**
- d) **Pyometra**
- e) **Сето наброено**

8.Лацерации на грлото на матката се згрижуваат со:

- a) **Sutura** односно поставување шав
- b) **Се премачкува грлото на матката со Бетадин**
- c) **Со антибиотик**

9.Перфорација на матка означува дека има :

- a) **Повреда со хистерометар, кирета или друг инструмент кој се користи при киретажата со пробивање низ ѕидот на матката и можна повреда на околни органи и структури**
- b) **Истекување на течност од матката**
- c) **Поставување на спирала Mirena**

10.Ендометријални полипи претставуваат:

- a) **израстоци од миометриумот на матката**
- b) **израстоци од слузницата на матката**
- c) **израстоци од периметриумот на матката**

11. Ектопична бременост претставува:

- a) **Бременост во шуплината на матката**

- b) Бременост надвор од шуплината на матката
- c) Бременост во предел на фундусот на матката

12.бНајчеста локализација на ектопичната бременост е во:

- a) јајцеводите
- b) јајчниците
- c) абдоминалната празнина

13.Лапароскопијата се применува во третман кај пациентки со ектопична бременост кога:

- a) кога морфолошката структура на ектопичната бременост е помала од 3цм и серумскиот В-НСГ е помал од 5000 IU/l
- b) кога морфолошката структура на ектопичната бременост е поголема од 3цм и серумскиот В-НСГ е поголем од 5000 IU/l
- c) кога морфолошката структура на ектопичната бременост е помала од 1цм и серумскиот В-НСГ е помал од 1000 IU/l

14.Најчеста оперативна процедура која се применува при лапароскопскиот третман на пациентките со ектопична бременост е:

- a) salpingotomia
- b) salpingectomy
- c) adnexectomy

15. Индикации за салпингектомија можат да бидат:

- a) **Ектопична бременост (тубарна)**
- b) **Hydrosalpinx**
- c) **Инфективен процес и стеснување (оклузија) на тубите**
- d) **Превенција на оваријален канцер**
- e) **При тотална абдоминална хистеректомија со билатерална салпинго-оофоректомија**

**f) Сите наброени**

16. Salpingoneostoma е процедура при која се:

- a) прави нов отвор во ампуларниот дел на тубата (при оклузија на ампуларен дел на туба со хидросалпинкс)
- b) отстранува дел од јајцевод
- c) се отстранува дел од јајник

17. При изведување на салпингектомијата треба:

- a) Клемите да се постават веднаш под јајцеводот
- b) Клемите да се постават до јајникот
- c) Клемите да се постават на *ligg. ovarium proprium*

18. Салпинготомиија претставува:

- a) Создавање нов отвор на јајцеводот
- b) Линеарно расечување на јајцеводот
- c) Реканализација на јајцеводот

**19. Билатерална салпингектомија претставува:**

- a) **Отстранување на еден јајцевод**
- b) **Отстранување на двата јајцеводи**
- c) **Отстранување на двете аднекси**

**20. Парцијална салпингектомија претставува:**

- a) **Отстранување на дел од јајцевод**
- b) **Отстранување на дел од јајник**
- c) **Отстранување на дел од аднекса**